



DID *deutsch institut*

Кратенката DID значи гермаски во Германија (Deutsch in Deutschland) а нејзиното значење е всушност повеќе од 40 годишно мото на ДИД школата за германски јазик. Со основањето на школата во 1970 година, се сакало на најдобар можен начин да им се излезе во пресрет на странците од целиот свет на кои им се укажала шанса или потреба да го учат и усовршуваат германскиот јазик. Како би можеле наведеното да го остварат, раководството на школата од самиот почеток ангажирало наставен кадар кој пред се е универзитетски образуван и специјализиран, германскиот јазик да го предаваат на странци. Денес нивната квалитетна работа најдобро ја промовираат учениците на нивните курсеви, а чиј просечен број годишно е 5000, кои потврдуваат дека германскиот јазик најдобро се совладува во Германија. За остварување на примарната цел, а тоа е квалитетот во изучување на германскиот јазик, наградувани се повеќе пати за најдобар ланец на училишта за германски јазик во Германија од страна на 3000 туристички агенции широм светот.

Детски курсеви – се одржуваат во тек на школскиот летен распуст. Курсевите почнуваат секој понеделник во траење од најмалку две недели. По доаѓањето во школата секој ученик работи тест кој го квалификува во група која е прилагодена на неговото ниво на познавање на јазикот. Курсот опфаќа 20 часови неделно и конципиран е така да го унапреди нивото на знаење на јазикот и зголеми сигурноста при неговата употреба. Наставниците се професионалци, кои имаат искуство со деца и млади и користат модерни и разновидни техники на предавања. На секое дете му е обезбедено лично внимание 24 часови дневно.

Време надвор од наставата – По наставата се организираат активности кои ја поддржуваат програмата за учење на германскиот јазик. Станува збор за многубројните спортски и културни активности кои поттикнуваат и бараат комуникација на германски јазик.

Hohst

Возраст 8 - 14 години

Градот *Hohst* (Höhst) се наоѓа на планинското подрачје Odenwald (Odenwald) недалеку од Франкфурт. Градот се спомнува како романтичен посебно поради својата архитектура, своето природно опкружување (шуми, фарми, паркови) но и поради населението кое во својата малубројност никако не го нарушува дадениот мир. Посебност на градот *Hohst* му даваат младите кои доаѓаат од преку 60 земји од светот како би учеле или усовршувале гермаски јазик низ дружење и забава.

Berlin

Возраст 14 - 17 години

Берлин се претставува пред сите посетители како модерен град и во тренд, полн со разноликост која ги разбива сите клишеа а кои му говорат на секој посетител дека важи за космополитски град.

Доколку посетителот го одбере Берлин како град со резиденцијален курс, нема да ја види само фасцинантната светска метропола туку ќе добие и шанса да ја запознае различноста на сите можни националности... А што може да биде по возбудиливо отколку да се запознае Берлин заедно со новите пријатели кои секој ученик ги запознава учејќи германски јазик?

Hinterze

Возраст 12 - 16 години

Опкружен со преубави природни пејсажи, Хинтерзе се наоѓа во подножјето на третата по височина планина во Германија. Хинтерзе е лоциран на самиот брег на езерото и има свои чамци, кануа, кајаџи кои се посебно интересни за студентите. Најблиската населба е Ramsay, а прочуените Berchgaden и Konigssee се наоѓаат на само 15 мин. со автобус од резиденцијата Хинтерзе. Во овие градови покрај кафетериите, рестораните и многуте продавници можете да се повозите со гондола или брод по езеротот Konigssee или да го посетите стариот рудник за сол.

Сместување - Резиденцијалниот курс е идеален избор за млади и деца кои сакаат што повеќе време да поминат дружејќи се со својата генерација. Во резиденцијалното сместување со децата и младите е и школскиот персонал кој води сметка за нивната безбедност со цел да се чувствуваат пријатно.

Резиденцијата во **Хохст** е некогашен средновековен манастир, кој по реновирањето служи како конференциски центар. Во летните месеци ДИД го изнајмува комплексот за своите ученици на возраст од 8 до 14 години. Децата се сместени во двокреветни, трокреветни и четворокреветни соби со купатила на секој спрат, училници со високи стандарди, а капацитетите подразбираат и голем хол, соби за одмор и разонода, парк, терени за фудбал и кошарка... На секој спрат се наоѓа просторија во која се наоѓа некој од персоналот задолжен за грижа за децата и надзор.



Во **Берлин** резиденцијата **Berlin - Mitte** се наоѓа во истоимениот дел од градот, во епицентарот на културните случувања на престолнината. Сите главни туристички атракции се во непосредна близина (Reichstag, Брандербуршката капија, Postdamen Platz, Берлинскиот ѕид). На само неколку минути од школата се наоѓа главната железничка станица. Учениците се сместени во двокреветни и четворокреветни соби со купатила. На учениците на располагање им се простории за дружење со неверојатен поглед на градот, тераса на кровот на зградата, голема градина... Оваа резиденција е за возраст на ученици од 14 до 17 години.



Резиденцијата **Hinterze** на Алпите е за деца на возраст од 12 до 16 години. Сместени се во пријатни трокреветни и четворокреветни соби со сопствено купатило. Резиденцијата има капацитети за многу активности во затворено (сала за куглање, фитнес просторија) голем двор, бесплатна интернет конекција, 24 часовен надзор, а лоцирана е на самото езеро каде истотака постои можност за изнајмување на чамци.



Резиденција	Број на часови	Ниво	Големина на група	Возраст	Настава	Траење на курсот	Почеток на курсот
Hohst	20/24 (45')	Сите	10-12 макс.15	8 - 14	09.00-12.30	2 – 7 недели	23.06.- 10.08.2013.
Berlin - Mitte	20/24 (45')	Сите	10-12 макс.15	14 - 17	09.00-12.30	2 – 9 недели	23.06.- 24.08.2013.
Hinterze	20/24 (45')	Сите	10-12 макс.15	12 - 16	09.00-12.30	2 – 7 недели	23.06.- 10.08.2013.

Стандарден курс 20	2 недели	3 недели	4 недели	5 недели	6 недели	7 недели
Регистрација	€ 50					
Hohst	€ 1.200	€ 1.750	€ 2.300	€ 2.850	€ 3.400	€ 3.950
Berlin – Mitte	€ 1.300	€ 1.950	€ 2.600	€ 3.250	€ 3.900	€ 4.550
Hinterze	€ 1.300	€ 1.900	€ 2.500	€ 3.100	€ 3.700	€ 4.300

- **Доплата за интензивен курс:** 50€ неделно
- **Доплата за двокреветна соба во Берлин:** 50 € неделно
- **Трансфер:** во еден правец 50 € - 100 €
- **Депозит:** 50 € (се даваат при влез во соба и се враќа истиот кога собата се напушта доколку се е во ред)
- **Цената вклучува:** работен материјал, тест на почеток на курсот, настава, сместување и полн пансион, секојдневни активности и екскурзии по наставата, 24 часовен надзор, сертификат по завршување на курсот
- **Цената не вклучува:** трансфер, банкарски трошоци, авионски билет и останати неспоменати трошоци.
- **Напомена:** во случај на евентуални грешки важи само официјалниот каталог на школата

Цената е дадена во евра за уплата во денари по курсот 1 € = 62 мкд

Контакт во Македонија:

Skopje, Macedonia, 27 Mart 10
tel: +3892 3290 600, fax: 3290 400
e-mail: contact@atlas-travel.com.mk
www.atlas-travel.com.mk

